



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија  
Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542  
[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) info@kocani.gov.mk

---

**ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**бр. 05- 787/7 од 30.04.2015 год.**

за

**Вршење на стручен надзор над изведба на улици со потпорни сидови и атмосферска канализација**

**ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ , КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

**Оглас бр.05-787/8/2015**

критериум за доделување на договорот: **најниска цена**

**Подготвил:**

**Виш соработник за спроведување на  
постапка за јавни набавки**

\_\_\_\_\_  
**( Силвана Благонова )**

**Претседател на Комисија за јавни набавки :  
Раководител на Одделение за уредување на градежно  
земјиште**

\_\_\_\_\_  
**( Драги Илијевски )**

**Кочани, април, 2015**



## I. Инструкции за понудувачите

### 1. Договорен орган

Договорен орган е Општина Кочани, со седиште на адреса : ул." Раде Кратовче " бр.1 Кочани, телефон за контакт 033-274-001, факс 033-273-542, контакт лице: Силвана Благонова - Виш соработник за спроведување на постапка за јавни набавки, електронска адреса [sblagonova@kocani.gov.mk](mailto:sblagonova@kocani.gov.mk), моб.тел.072-275-637.

### 2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Согласно Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2015 год., донесена од Советот на Општина Кочани, за потребите на Општина Кочани – Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште, се утврди потреба за доделување на договор за јавна набавка за предмет :

*Вршење на стручен надзор над изведба на улици со потпорни ѕидови и атмосферска канализација*

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации – предмер, во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот за јавната набавка **не е деллив**. Економскиот оператор во својата првична понуда / пред спроведување на електронската аукција / треба да ги вклучи сите составни делови и сите позиции и ставки во предмерот, онака како што е дадено, во образецот на понудата.

Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

2.3. Предмет на аукцијата ќе биде вкупната цена на понудата за целиот предмет на договорот за јавна набавка, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, **без ДДВ**.

### 3. Начин и рок на извршување на услугите

3.1. Договорниот орган со избраниот најповолен понудувач ќе склучи договор за јавна набавка за период од 12 /дванаесет/ месеци за вршење на стручен надзор над изведба на градежните работи за конкретниот предмет на набавка.

Вршењето на стручниот надзор над изведбата на градежните активности треба да биде според барањата на Договорниот орган и постојните технички прописи и стандарди за вршење на ваков вид на услуги.

Секоја извршена услуга од страна на Носителот на набавката, која нема да биде во согласност со барањето на Договорниот орган или ќе биде извршена без барање издадено од истиот, ќе се смета за неважечка, а трошоците нема да се признаат и истите ќе паднат на товар на Носителот на набавката..

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го врши на следниот начин:

- да определи со решение надзорен инженер вработен кај понудувачот, со потребното овластување /најмалку овластување Б/ за надзорен инженер. Доколку определи повеќе надзорни инженери, задолжително одредува и главен надзорен инженер кој ќе биде одговорен за меѓусебната усогласеност на надзорот над изградбата и за изготвување и доставување на завршниот извештај за извршениот надзор;



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија

Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542

[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) [info@kocani.gov.mk](mailto:info@kocani.gov.mk)

- доколку во текот на градбата надзорниот инженер кој го врши надзорот не е во можност да го врши надзорот од оправдани причини, Носителот на набавката е должен да обезбеди друг надзорен инженер вработен кај понудувачот, кој квалитетно и навремено ќе го врши надзорот над градбата;
- надзорот да го врши според важечките закони, технички упатства и прописи;
- во случај на промени при градбата, да ги доставува сите потребни податоци и промени кои настанале во текот на градбата до проектантот;
- секојдневен надзор / најмалку три дена во една седмица / над градежните работи на објектот и контрола на напредувањето на работите и контрола на квалитетот на материјалите кои се вградуваат, чие присуство ќе биде контролирано од задолжено лице од Договорниот орган;
  - информирање на Договорниот орган за секој настанат проблем на градилиштето и последиците од него, како и информирање за напредувањето на работата на објектот;
  - редовно да ги прегледува, контролира и заверува градежниот дневник и градежната книга;
  - да одобрува и потпишува времени или завршни градежни ситуации, кои ги составува Изведувачот;
  - надзорот да го извршува редовно, совесно и стручно во согласност со правилата на струката и Законот за градење;
  - редовно да ги следи и контролира изведувањето на предметните работи во поглед на квалитетот и квантитетот, согласно проектната документација и според важечките технички прописи, нормативите и задолжителните стандарди кои важат за изведување на овој вид работи;
  - да ги контролира количините и квалитетот на вградени материјали и да ги прегледува и контролира количините на извршени работи во времените ситуации и завршната ситуација врз основа на мерења на количините и податоците од градежната книга и градежниот дневник;
  - да го запознае Договорниот орган и надлежниот градежен инспектор за утврдените недостатоци или неправилности констатирани во текот на изградбата и истите да ги забележи во градежниот дневник;
  - да утврди дали учесниците во изградбата ги поседуваат соодветните лиценци и овластувања;
  - да врши проверка на градбата во секоја фаза на градењето (при обележувањето и нанесувањето на основата на градбата од проектот на самото земјиште предвидено за градење, итн.);
  - на терен задолжително да биде присутен со возило;
  - да изготви завршен извештај за извршениот надзор, за секој објект посебно;
  - да ги врши сите други работи согласно Законот за градење и другите акти кои ја регулираат оваа проблематика.

Носителот на набавката е должен во име на Договорниот орган да го воведо во работа Изведувачот од Договорот за изведување на работите за конкретна позиција од техничката спецификација за што составува посебен записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Носителот на набавката е должен услугите во врска со надзорот - предмет на овој Договор да ги извршува навремено и одговорно според динамичкиот план за изведување на работите предвидени во Договорот за градење, а доставен од Изведувачот, за секоја позиција од техничката спецификација.

За секоја фаза во текот на градење на градбата надзорниот инженер составува писмен извештај за извршената проверка со оцена за усогласеноста на градбата со условите за градење.

Носителот на набавката го гарантира квалитетот на извршениот надзор.



Носителот на набавката е должен услугите во врска со надзорот над изведување на градбата од позициите во техничката спецификација да ги врши крајно професионално, совесно, одговорно, стручно и квалитетно, во согласност со позитивната законска регулатива во Република Македонија.

При секоја фаза во текот на градењето на градбата, изведувачот и Договорниот орган се должни да му овозможат на надзорниот инженер да изврши проверка, во спротивно надзорниот инженер е должен да го извести надлежниот градежен инспектор да изврши увид на лице место и заедно да ја утврдат состојбата на градење.

#### **4. Цена на понудата**

**4.1.** Економскиот оператор во Предмер Пресметката го внесува процентот на чинење и истиот треба да биде изразен во апсолутен износ /МКД , кој го/ја внесува за секоја позиција посебно / вкупна цена без ДДВ / и вкупната вредност на понудата без ДДВ.

**Напомена :** *Вкупната вредност на инвестицијата без вклучен ДДВ 18 %, дадени во техничката спецификација е проценета вредност, за кои инвестиции треба да се спроведат постапки и да се доделат договори за јавни набавки, што значи дека вредноста за вршење на надзор ,а согласно добиениот процент пресметан по завршување на е-аукцијата, ќе се утврди по склучување на договорите за изведба на градба за позициите дадени во техничката спецификација.*

**4.2.** Понудената вкупна цена на понудата треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно.

**4.3.** Вкупната цена на понудата се пишува со бројки и букви.

**4.4.** Ако вредноста на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, договорниот орган од економскиот оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 5 /пет/ дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

**Забелешка:** *Понудената вкупна вредност без ДДВ 18 % , изразена во апсолутен износ , за вршење на надзор за секоја позиција од техничката спецификација ќе се користи само за спроведување на електронската аукција односно ќе се користи само за утврдување на процентот на намалување кој ќе се одреди по математичка пресметка по завршување на електронската аукција и , ќе биде фиксен процент од кој ќе зависи утврдувањето на износот за плаќање за вршење на надзор над изведба, а во зависност од вредноста без ДДВ 18 % на која ќе се склучат договорите за изведба за посебните позиции од техничката спецификација, односно во зависност од доставената времена/конечна ситуација за изведени работи без ДДВ.*

**Напомена:** *Цените да бидат пишувани директно во Образец на понудата ( Предмер Пресметка во тендерската документација ) изготвен од Договорниот орган , кој се презема директно од ЕСЈН, и не се дозволени никакви алтернативни понуди или обрасци на понуда.*

*Доколку цените се дадени на друг начин од претходно опишаниот, првичната понуда ќе биде оценета како неприфатлива во смисла на чл.3 ст.1 точка 24 од Законот за јавните набавки – Пречистен текст / „Службен весник на Република Македонија “ бр. 27/15 / и понудувачот нема да биде учесник на електронската аукција.*

*/ овој критериум се бодира /*



## **5. Право на учество**

**5.1.** Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

**5.2.** Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка и кое презело тендерска документација од ЕСЈН, под услов да е регистриран на ЕСЈН и кое ги исполнува условите согласно тендерската документација.

**5.3.** Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

**5.4.** Економските оператори можат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел заедно да поднесат групна понуда без да се поврзат во законска правна форма.

**5.4.1** Составен дел на групна понуда е **договор за поднесување на групна понуда** со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следните податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред договорниот орган;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција;
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата/ситуацијата и сметка на која ќе се вршат плаќањата;
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

**5.4.2** Членовите на групата економски оператори одговараат поединечно и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

**5.4.3** Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

**5.4.4** Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на условите од т. 5.4.3 се смета за повлекување на групната понуда.

**Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење на професионалната дејност.**



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија  
Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542  
[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) [info@kocani.gov.mk](mailto:info@kocani.gov.mk)

**НАПОМЕНА:** Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

**5.5.** Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

**5.6.** Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

**5.7.** Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

**5.8.** Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

**5.9.** Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **6. Валута на понудата**

**6.1.** Цената на понудата се изразува исклучиво во денари / МКД.

**6.2.** Македонскиот денар ќе се користи како валута за евалуација на понудите.

## **7. Авансно плаќање**

**7.1.** За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.





## **8. Исправка на аритметички грешки**

**8.1.** Ако првичната понуда е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, Договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовапаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови;
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

**8.2.** Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

**8.3.** Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде активирана изјавата за сериозност на понудата.

## **9. Извор на средства и начин и рок на плаќање**

Средствата за реализација на конкретниот договор за јавната набавка се планирани во Буџетот на Општина Кочани за 2015 година, Програма ЈД, ставка 482.

Плаќањето на услугата која е предмет на овој договор, ќе се врши со доставување на фактура, која ќе ја доставува Носителот на набавката, со прилог - Извештај за стварно извршен надзор, согласно стварно изведените работи од Изведувачот и друга потребна исплатна документација, на износ од понудениот процент на вредноста без вклучен ДДВ 18% што ќе биде утврдена со ситуации ( времени или завршни ) на стварно изведените градежни работи, согласно склучените договори за изведување на градежни работи.

Плаќањето ќе се врши во рок од 60 /шеесет/ дена од приемот на фактурата, а ДДВ ќе биде посебно изразен во фактурата.

**Напомена :** Начинот и рокот на плаќање се задолжителни. Секоја понуда која содржи начин и рок на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде отфрлена од страна на комисијата за јавни набавки.

*/овој критериум не се бодира и е задолжителен елемент на договорот за јавната набавка /*

## **10. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **10.1 Лична состојба**

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор :

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари ;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија

Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542

[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) [info@kocani.gov.mk](mailto:info@kocani.gov.mk)

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност ;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација ;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки ;
- кому му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

## **10.2 Способност за вршење на професионална дејност**

*За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата професионална дејност, економскиот оператор :*

- треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на соодветна дејност поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран;
- треба да исполнува определени услови, односно да е способен да врши надзор над изведување на градби од втора категорија согласно Закон за градење ( „ Службен весник на РМ “ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14 и 115/14).





### **10.3 Економска или финансиска состојба**

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска или финансиска состојба, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве **минимални услови**:

- Да има позитивно финансиско работење во последните три деловни години ( 2012,2013 и 2014), а вкупните приходи за секоја година посебно да изнесуваат минимум по 2.000.000,00 денари.

### **10.4 Техничка или професионална способност**

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве **минимални услови**:

- да има задолжително – минимум 30 ( триесет) постојано вработени лица, со висока стручна спрема и средна стручна спрема од областа на градежништво, архитектура, машинство, електрика и геомеханика, од кои :
  - 1 (еден) дипломиран градежен инженер – хидротехничка насока, со минимум 5 пет години работно искуство и Овластување Б за надзорен инженер ,
  - 1(еден) дипломиран градежен инженер-насока патишта и железници, со минимум 5 пет години работно искуство и Овластување Б за надзорен инженер,
  - 1(еден) дипломиран инженер геодет со минимум 3 три години работно искуство и
- да поседува или да има склучено договор со акредитирана лабораторија за испитување на градежни материјали ( геомеханика, асфалт и бетон), која во рамките на опсегот за акредитација вклучува: геомеханика, агрегати, камен и керамика, асфалт, битумен и изолациони материјали, бетон, челик, цемент и градежна хемија.

### **10.5 Стандарди за системи за квалитет**

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на исполнување на стандардите за системи на квалитет, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве стандарди:

- Стандард за систем за квалитет ISO 9001:2008
- Стандард за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007



## 10.6 Стандарди за управување со животната средина

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на исполнување на стандардите за управување со животната средина, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве стандарди:

- Стандард за управување со животната средина ISO 14001:2004

## 11. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со **изјава** која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

### 11.1. За докажување на личната состојба:

- **изјава со потпис на одговорното лице и печат на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;**

*оригинал потпишана и заверена од понудувачот /со штембил и дата /;*

- **потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - привремена забрана за вршење на одделна дејност ;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - трајна забрана за вршење на одделна дејност ;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност ;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – привремена забрана за вршење одделна дејност ;**

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

Документите од точка 11.1 не смеат да бидат постари од 6 /шест/ месеци, а се доставуваат **во оригинал или копија** заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.



Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

## **11.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност**

**11.2.1.** За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, односно да достави :

- **Потврда за регистрирана дејност или Тековна состојба.....** за чие издавање надлежен орган во РМ е Централен регистар на РМ ;  
не постар од 6 / шест / месеци – сметано наназад од денот утврден за јавното отворање на понудите

*оригинал или копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;*

- **Важечка Лиценца Б за надзор над изведување на градби од втора категорија**, издадена од Министерството за транспорт и врски , согласно Закон за градење („ Службен весник на РМ „, бр.130 /09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14 и 115/14).

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;*

## **11.3. За докажување на економската или финансиската состојба**

За докажување на економската или финансиската состојба понудувачот треба да достави :

-Извештај за билансот на состојба издаден од надежен орган , односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за биансот на состојба, за последните три деловни години ( 2012,2013 и 2014).

*копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “ ;*

## **11.4. За докажување на техничка или професионална способност**

За докажување на техничка или професионална способност понудувачот треба да достави :



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија

Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542

[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) [info@kocani.gov.mk](mailto:info@kocani.gov.mk)

- За минимум 30 ( триесет) постојано вработени лица, со висока стручна спрема и средна стручна спрема од областа на градежништво, архитектура, машинство, електрика и геомеханика.

**Доказ:** Преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект од Агенцијата за вработување на РМ /не постар од еден месец до денот на отворање на понудите/

*оригинали или копии потпишани и и заверени од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- за 1 (еден) дипломиран градежен инженер – хидротехничка насока, со минимум 5 пет години работно искуство и Овластување Б за надзорен инженер

**Доказ:** Диплома (уверение) за завршено образование, валиден доказ за работното искуство од минимум 5 години (потврди од работодавачи, договори за работа.....) и Овластување Б за надзорен инженер издадено од Комората на овластени инженери и архитекти ;

*оригинали или копии потпишани и и заверени од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- за 1(еден) дипломиран градежен инженер-насока патишта и железници, со минимум 5 пет години работно искуство и Овластување Б за надзорен инженер

**Доказ:** Диплома (уверение) за завршено образование, валиден доказ за работното искуство од минимум 5 години (потврди од работодавачи, договори за работа.....) и Овластување Б за надзорен инженер издадено од Комората на овластени инженери и архитекти;

*оригинали или копии потпишани и и заверени од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

-за 1(еден) дипломиран инженер геодет со минимум 3 три години работно искуство

**Доказ:** Диплома (уверение) за завршено образование и валиден доказ за работното искуство од минимум 3 години (потврди од работодавачи, договори за работа.....)

*оригинали или копии потпишани и и заверени од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- за акредитирана лабораторија за испитување на градежни материјали ( геомеханика, асфалт и бетон), која во рамките на опсегот за акредитација вклучува: геомеханика, агрегати, камен и керамика, асфалт, битумен и изолациони материјали, бетон, челик, цемент и градежна хемија.

**Доказ:** Сертификат за акредитација на лабораторија за испитување на градежни материјали МКС EN ISO/IEC 17025:2006, а ако истата не е во сопственост на понудувачот и договор за деловно техничка соработка со друг економски оператор за достапност на истата за цело времетраење на реализацијата на договорот .

## 11.5. За исполнување на стандардите за системи на квалитет



За исполнување на стандардите за системи на квалитет, понудувачот треба да достави :

- Сертификат за имплементација на стандарди за систем за квалитет ISO 9001:2008

*копија потпишани и и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

- Сертификат за имплементација на стандард за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007

*копија потпишани и и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

## **11.6. За исполнување на стандардите за управување со животната средина**

За исполнување на стандардите за управување со животната средина понудувачот треба да достави:

- Сертификат за имплементација на стандард за управување со животната средина ISO 14001:2004

*копија потпишани и и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;*

**11.7.** При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Бараното објаснување економскиот оператор го доставува во писмена форма во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

**11.8.** Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата, освен исклучоците согласно Законот за јавните набавки.

## **12. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација**

### **12.1 Појаснување на тендерската документација**

**12.1.1.** Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 / три / дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

**12.1.2.** Појаснувањето, Договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

**12.1.3.** Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.



## **12.2 Изменување и дополнување на тендерската документација**

**12.2.1.** Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3/три/ дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

**12.2.2.** Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 / шест / дена.

**12.2.3.** Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **13. Изготвување и поднесување на понудите**

### **13.1. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на оригиналните обрасци дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ . Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува и заверува одговорното лице на понудувачот или лице овластено од него. *Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.* **Сите страници на понудата**, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира /округол печат и потпис / лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Во спротивно понудата од Комисијата за јавни набавки ќе биде отфрлена поради формални недостатоци и нема да биде евалуирана во понатамошна постапка.

### **13.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

### **13.3. Изјава за сериозност на понудата**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.





## 13.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независно поднесување на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

Изјавата за независна понуда ја потпишува одговорното лице и ниедно друго лице.

## 13.5. Елементи на понудата

Поднесената првична понуда на денот утврден за јавно отварање на понудите, треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- **Пополнет Образец на понуда** (Прилог 1) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со тендерската документација;

(*потпишан од одговорното/овластеното лице и заверен на понудувачот*);

- Пополнет образец на изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2) - **оригинал**, преземена од ЕСЈН со образецот на понуда;

(*потпишана од одговорното/овластеното лице и заверена на понудувачот*);

- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 3) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со образецот на понуда;

(*потпишан од одговорното/овластеното лице и заверен од понудувачот*);

- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 4) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со образецот на понуда;

(*потпишан од одговорното лице и заверен од понудувачот*);

- Документи за утврдување на професионалната дејност, утврдени во точка 11.2.

од оваа тендерска документација;

(*оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

- Документи за утврдување на финансиската и економската состојба утврдени во точка 11.3. од оваа тендерска документација;

(*оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

- Документи за утврдување на техничката или професионалната способност утврдени во точка 11.4. од оваа тендерска документација;

(*оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

- Документи за исполнување на стандарди за квалитет утврдени во точка 11.5. од оваа тендерска документација;

(*копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

- Документи за исполнување на стандарди за животна средина утврдени во точка 11.6. од оваа тендерска документација

(*копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“*);

## 13.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик.





### **13.7. Период на важност на понудата**

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **60 / шеесет /** дена од денот на јавното отворање на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

### **13.8. Затворање на понудата**

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите пликоа не се запечатени и обележани како што се бара, Договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

### **13.9. Принцип на една понуда**

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи.

Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

*Понуда може да поднесе само понудувач кој ја има преземено тендерската документација од ЕСЈН каде што е прикачена со огласот објавен од Договорниот орган и за кој Договорниот орган има добиено електронска потврда за превземање на тендерската документација, согласно Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН.*

### **14. Краен рок и место за поднесување на понудите**

**14.1.** Краен рок за поднесување на понудите е : **20.05.2015 година во 10.00 часот.**

**14.2.** Понудите се поднесуваат на следнава адреса :

Општина Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр.1 Кочани , со назнака " За барање за прибирање на понуди " Оглас бр. 05-787/8/2015.

### **15. Јавно отворање и евалуација на понудите**

**15.1.** Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација : Општина Кочани, ул.„Раде Кратовче“ бр.1 - Кочани, сала за состаноци.

**15.2.** Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.



**15.3.** Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. **Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.**

## **16. Критериуми за доделување на договорот**

**16.1.** Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За Носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена (**најнизок понуден процент изразен во апсолутен износ без вклучен ДДВ 18 % во МКД, во зависност од проценетата вредност на инвестицијата без вклучен ДДВ 18 %, согласно техничката спецификација**) во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

16.2 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

## **17. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

**17.1.** Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

**17.2.** Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

**17.3. Подетални информации за користењето на електронски средства:** За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>1</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

**Подетални информации за електронската аукција:** Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена / понудениот процент изразен во збирен апсолутен износ за сите позици / од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се

<sup>1</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН



# Општина Кочани

Раде Кратовче бр 1 \* 2300 Кочани \* Македонија

Тел. +389(0)33/274-001 • Факс . +389(0)33/273-542

[www.kocani.gov.mk](http://www.kocani.gov.mk) [info@kocani.gov.mk](mailto:info@kocani.gov.mk)

достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Договорниот орган ќе испрати поединечно писмено известување до оној економски оператор кој не е квалификуван за учество на електронска аукција.

*Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и интервалот во кој ќе се спроведува негативното наодавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).*

**17.4** Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци:

- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
- временскиот период за поднесување конечна цена.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.



## **18. Доделување на договорот за јавна набавка**

**18.1.** Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапка со барање за прибирање на понуди, договорот го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање .

**18.2.** Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата во архивата на Договорниот орган .

**18.3.** Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана понудата на понудувачот оној кој прв ја поднел понудата во архивата на Договорниот орган .

**18.4.** Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

**18.5.** Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

**18.6.** Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

**18.7.** *По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно пропорционално намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).*

## **19. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

**19.1.** По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

**19.2.** Пред истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3 /три/ дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.

Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.



## **20. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки – Пречистен текст / „Службен весник на Република Македонија“ бр.27/15 / .

**Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.**

## **21. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

**21.1** Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечното одлуката за избор или за поништување на постапката.

## **22. Гаранција за квалитетно извршување на договорот**

Услов за стапување на сила на договорот кој ќе се склучи со најповолниот понудувач е истиот да обезбеди гаранција за квалитетно извршување на договорот .

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде во висина од **10 % од вкупната вредност на договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ 18 %.**

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот треба да биде во валутата на која гласи договорот МКД.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот за јавна набавка.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на носителот на набавката или лично во седиштето на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.



## II. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### ПРЕДМЕР

*Вршење на стручен надзор над изведба на улици со потпорни сидови и атмосферска канализација*

	вредност на инвестицијата без ДДВ (проектантска цена)
1. ул.,554,, МВ Прокарка	9.682.955 ден.
2. ул.,Орце Николов,,лев крак	964.810 ден.
3. ул.,Орце Николов,,десен крак	3.256.150 ден.
4. ул.,Разловечко Востание, ул.XV-ти Македонски Корпус;ул.Македонска;	6.815.639 ден.
5. ул.Димитар Лазаров	2.569.830 ден.
6. ул.XIII-та Македонска Бригада	4.412.900 ден.
7. ул.,Пиринска,,	6.203.600 ден.
8. ул.,Горче Петров,,	8.946.935 ден.
9. ул.Февруарски поход	6.435.895 ден.
10. ул.,Јанка Стоименова,, –с.Оризари	4.824.668 ден.
11. ул.,АСНОМ,,-с.Оризари	2.489.500 ден.
12. ул.,Гоце Делчев,,Прв дел-с.Оризари	17.852.871 ден.
13. ул.,Стамен Манов,, -крак 2	1.932.780 ден.
14. ул.,Искра,,крак1-исток	3.269.819 ден.

*Спецификатор,  
Помошник раководител на Сектор за располагање и  
уредување на градежно земјиште*

*( Влатко Димитров )*